



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.фак. 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 14 јули 1984
Скопје

Број 24

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

364.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 9 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Милески Методија Љубомир, од с. Клепеч,
2. Шеховиќ Ёштрев Нурадин, од с. Нокаја,
3. Горѓиев Благој Илија, од Битола,
4. Зенулахи Рамиз Зенула, од с. Селце,
5. Јосифов Дико Сретен, од Титов Велес,
6. Костадинов Ристо Кирил, од Струмица,
7. Лазаров Лефтер Димитар, од с. Мокриево,
8. Мемедоски Мемед Живко, од Кичево,
9. Михајловски Милош Цветан, од Скопје,
10. Алити Амет Мифтар, од с. Гургурница,
11. Василев Киро Благо, од с. Колешино,
12. Јаневски Нифит Стојан, од Свети Николе,
13. Стојкоски Здраве Јане, од Битола,
14. Исоски Рустем Хасан, од Охрид,
15. Наци Дервиш Имери, од с. Мала Речица

II

Изречената казна затвор со траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Илиевски Петруш Милован, од Олас,
2. Дане Костадин Илчо, од Штип,
3. Сеидовиќ Шабан Тафи, од Нов Белград.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Цаноска Бафтлијар Бегуша, од с. Долно Белица,
2. Муртишовски Зењел Јашар, од Дебар,
3. Целадинов Фета Ерол, од Титов Велес,
4. Јошева Методија Павлина, од Битола,
5. Митковска Петко Марија, од Битола,
6. Филиповска Пандо Љуба, од Битола,
7. Стојчев Христо Владо, од Битола,
8. Донева Лазо Павле, од с. Мечкуевци,
9. Дуировска Ламбе Лидија, од Битола.

IV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторит ново кривично дело на:

1. Гарбески Петко Миле, од Прилеп.

V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сторит ново кривично дело на:

1. Камберовски Камбер Исмет, од Цветово.

VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторит ново кривично дело на:

1. Садик Садик Речеп, од с. Орланци.

VII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Бајрамоска Бесим Иакеза, од с. Октиси,
2. Ковачи Сабри Мифтар, од с. Рашче.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 10 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сторит ново кривично дело на:

1. Матков Ристо Митко, од Стар Дојран.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Спасовски Милан Бранислав, од с. Цепчиште,
2. Аврамоски Павле Чедомир, од Гостивар,
3. Новески Милорад Лефко, од Струга,
4. Рамазан Иса Заиде, од с. Аме.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 месеци на:

1. Насуовски Благој Јонче, од Битола.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Ангеловски Трендафил Лазар, од с. Борисово.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Јакшиќ Андреа Драгољуб, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Јанев Гиго Јован, од Сопот,
2. Патраклиев Трајко Горги, од Штип.

XIV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-567

9 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

365.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО АВТОБУСКИОТ ЛИНИСКИ СООБРАЌАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Се пропишува мерка за непосредна контрола на цените, давање согласност на тарифа.

2. Се дава согласност на тарифата за превоз на патници во автобуски линиски сообраќај на територијата на СР Македонија, донесена со Одлука од Собранието на Деловната заедница за патниот сообраќај „Македонија-сообраќај“ — Скопје, под бр. 18-1688 од 21. VI. 1984 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1075/1
2 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

366.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се назначува м-р Никола Србиновски, самостоен советник за заштита и унапредување на човековата околина во Комитетот.

Бр. 17-1022/1
14. јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

367.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

За советник на републичкиот секретар за правосудство се назначува Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Бр. 17-1021/1
14 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

368.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за водостопанство на СРМ, со која за директор на Заводот е избран — град. инж. Методи Боев, виши научен соработник, досегашен технички директор на Заводот.

Бр. 17-941/2
7 јуни 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

369.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ — ШЕФ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПРОТОКОЛ

Се разрешува од должност потсекретар во Извршниот совет — шеф на Републичкиот протокол Круме Трајковски на 31 јули 1984 година поради исполнување на условите за пензија кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-881/2
7 јуни 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

370.

Врз основа на член 46а од Законот за Општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75, 6/81 и 37/83), Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на општествените правобранители на самоуправувањето и на нивните заменици и начинот на водењето на евиденцијата на издадените легитимации.

Член 2

Легитимацијата на општествените правобранители на самоуправувањето и на нивните заменици содржи осум страници во големина од 7х9,5 сантиметри.

Првата и осма страница се изработени од кафеава боја, а втората, третата, четвртата, петтата, шестата и седмата страница во отворено кафеава и црна боја.

На надворешната (првата) страница е втиснат грбот на Социјалистичка Република Македонија во златна боја.

На третата страница на горниот дел стои називот: „Социјалистичка Република Македонија“, а во поднаслов текстот: „Републички општествен правобранител на самоуправувањето“. Потоа место за бројот на издадената легитимација, а на средината со големи букви текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

На четвртата страница се налепува фотографија големина 4x5 см, а испод неа место за своерачен потпис на имателот на легитимацијата.

На петтата страница во горниот дел стои називот на органот: „Републички општествен правобранител на самоуправувањето“, а потоа место за испишување на името и презимето на имателот на легитимацијата и функцијата што ја врши, место за датата и годината на издавањето и потпис на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето со ознака „М П.“.

Шестата и седмата страница го содржи следниот текст:

„Извадок од Законот за Општествениот правобранител на самоуправувањето од членовите 21 и 45 („Службен весник на СРМ“ број 47/75).

Општествениот правобранител на самоуправувањето и неговиот заменик имаат право во организациите на здружениот труд, во други самоуправни организации, во работната заедница на општествено-политичка организација, односно во органот на општествено-политичката заедница непосредно од работните луѓе и граѓаните, односно од овластените органи на тие организации и заедници, да се известуваат за остварување на самоуправните права на работните луѓе и заштитата на општествената сопственост и да БРШАТ УВИД во дејноста и документацијата на овие организации и заедници, односно органите на ОПЗ.

Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето ужива имунитет како и делегатот на Собранието на СРМ, а општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето имунитет како и делегатот на собранието на општината.

За имунитетските права на општествениот правобранител на самоуправувањето одлучува Собранието на соодветната општина, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 3

По истекот на времето на кое е именуван општествениот правобранител и неговиот заменик, легитимацијата по правило му се враќа на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето, која се поништува со отиснување на третата страница во дијагонала текстот „поништено“.

По барање на имателот на легитимацијата таа може да му се остави откако ќе биде поништена на начин пропишан во став 1 на овој член.

Член 4

Издадените легитимации се евидентираат во книгата на издадени легитимации што ја води Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето.

Во евидентната книга се внесуваат следните податоци: реден број, дата на издавањето на легитимацијата, број и дата на одлуката на Собранието на општествено-политичката заедница за именување на општествениот правобранител на самоуправувањето, односно неговиот заменик, име, презиме и функција на имателот на легитимацијата, дата на истекот на времето на кое е именуван, односно дата на поништувањето на легитимацијата.

Член 5

Замена на постојните легитимации ќе се изврши во рок од 90 дена од влегувањето во сила на овој правилник.

Член 6

Образецот на легитимацијата пропишан со член 2 е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Р бр. 214/84

3 мај 1984 година

Скопје

Републички општествен
правобранител на самоуправувањето,
Душан Шурбановски, с. р.

ОБРАЗЕЦ

на Легитимацијата на Општествениот правобранител
на самоуправувањето

Грб

на Социјалистичка Република Македонија
(прва страна на коридата)

Социјалистичка Република Македонија

РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Број _____

ЛЕГИТИМАЦИЈА

(трета внатрешна страна)

Простор за фотографија, големина 4x5 см. и печат
на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето.

Своерачен потпис на имателот на легитимацијата
(четврта внатрешна страна)

Републички општествен правобранител на самоуправувањето.

Име и презиме на имателот на легитимацијата и функцијата што ја врши.

Дата и место на издавање на легитимацијата.

Печат на издавачот на легитимацијата.

Потпис на Републичкиот општествен правобранител
на самоуправувањето.

(петта внатрешна страна)

Извод од Законот за Општествениот правобранител
на самоуправувањето од членовите 21 и 45 („Службен
весник на СРМ“ бр. 47/75).

(шеста и седма внатрешна страна)

371.

Врз основа на член 116 и член 105 став 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на XIII-та седница, одржана на 25 април 1984 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БРОЈЧАНОТО И ОПИСНОТО
ОЦЕНУВАЊЕ, НАПРЕДУВАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО
ИСПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот на бројчаното и описното оценување, напредувањето и полагањето испити на учениците во основното воспитание и образование.

Член 2

Следењето, поттикнувањето и оценувањето на резултатите од учењето претставуваат составен дел на целокупната воспитно-образовна дејност во основното училиште и се остваруваат плански и систематски преку заедничка соработка на сите учесници во воспитно-образовниот процес.

Член 3

Проверката на степенот на усвоеноста на одделни знаења и степенот на формирање на умеења што се бараат со програмата за воспитно-образовната дејност се изведува континуирано во текот на целата учебна година, паралелно со разработката на наставните содржини.

Член 4

Оценувањето на постигнатите резултати и регистрирањето на оценката се врши, по правило, по пат на проверка на степенот на усвоеноста на логички заокружени програмски содржини (наставна целина, наставна тема и сл.) и степенот на формирањето на умеењата.

Прашањата, задачите и другите дидактички средства за проверка и оценување на постигнатите резултати, со својата разновидност, треба да овозможат следење и вреднување како на обемот така и на квалитетот на новите знаења.

Член 5

При определувањето на оценката се земаат предвид и постигнатите резултати во совладувањето на воспитно-образовните содржини, работните навики, степенот на заинтересираноста и ангажираноста во учењето, степенот на надареноста на ученикот за определена воспитно-образовна област, односот кон воспитно-образовните активности и други елементи од педагошки карактер.

Член 6

При оценувањето на ученикот по одделни наставни предмети, воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви, покрај успехот постигнат во редовната настава, се земаат предвид и ангажираноста и резултатите во другите форми на воспитно-образовната дејност.

Член 7

Во сите фази на следењето и оценувањето се обезбедува јавност во работата и активно вклучување на учениците во оценувањето на постигнатите резултати.

Изборот на методите, постапките и средствата за следење, поттикнување и оценување, треба да им овозможува на учениците, особено на учениците од V до VIII одделение и сами да ги оценуваат постигнатите резултати.

Член 8

Во текот на наставата се изградуваат критериуми за вреднување на резултатите од учењето со кои се настојува што повеќе да се објективизира оценувањето.

При оценувањето, покрај всната метода, се применуваат и други методи, техники и инструменти (писмени работи, тестови, теми, лијаграми, графико-ни, контролни задачи, табели и сл.).

Член 9

Успехот на учениците по наставни предмети, воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви што се оценуваат со бројки се искажува со оценките: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). Сите оценки, освен оценката недоволен (1) се преолни.

Успехот на учениците по сите наставни предмети од I до VIII одделение се искажува со бројки. Во I, II и III одделение успехот на учениците по: ликовно, музичко и физичко воспитание се оценува со описни оценки.

Позитивната описна оценка се изразува со судовите: „покажува особен интерес и успех“, „покажува многу добар интерес и успех“, „покажува добар интерес и успех“, „покажува задоволителен интерес и успех“, а негативната описна оценка завршува со заклучокот „не задоволува“.

Успехот на учениците по наставните курсеви се изразува со оценката „го завршил“, односно „не го завршил“ наставниот курс.

Член 10

Во текот на едно полугодие ученикот треба да биде оценет по сите наставни предмети, воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви најмалку со две оценки, не сметајќи ги притоа оценките од задолжителните писмени работи предвидени со програмата за воспитно-образовната дејност за соодветниот предмет.

Член 11

При предлагањето на оценките по одделни предмети, за секој ученик, наставникот го образложува предлогот почитувајќи го мислењето на заедницата на учениците на паралелката, за учениците од V до VIII одделение.

Доколку за оценката по одделен предмет не е постигната согласност меѓу предметниот наставник и заедницата на учениците на паралелката, раководителот на паралелката за тоа го информира советот на паралелката.

Член 12

Негативна оценка на ученик не се дава за дисциплина, нередовност и сл.

Член 13

На ученици кои во текот на учебната година преминуваат од едно во друго основно училиште полугодишните односно годишните оценки им се утврдуваат, ако има доволно елементи за утврдување на полугодишната односно годишната оценка.

Оценките од став 1 на овој член се внесуваат во педагошката евиденција и документација на основното училиште во кое ученикот преминува, со забелешка дека оценките се утврдени во основното училиште од кое ученикот преминал.

Член 14

На крајот на учебната година на учениците им се утврдува оценка за општиот успех.

Оценките по предметите од факултативната настава се внесуваат во свидетелство, но не влијаат врз општиот успех на ученикот.

Член 15

Општиот успех на учениците се утврдува врз основа на оценката која претставува аритметичка средина од позитивните бројчани оценки по наставни предмети, оценките по воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви и тоа:

— ученикот постигнал одличен успех ако има средна оценка од сите предмети што се оценуваат бројчано од 4,50 до 5, ако описните оценки се: „покажува особен интерес и успех“ или „покажува многу добар интерес и успех“, а најмногу една оценка може да биде „покажува добар интерес и успех“, и ако ги завршил наставните курсеви;

— ученикот постигнал многу добар успех ако има средна оценка од сите предмети што се оценуваат бројчано од 3,50 до 4,49, ако описните оценки се: „покажува одличен интерес и успех“, „покажува многу добар интерес и успех“, или „покажува добар интерес и успех“, а најмногу една оценка може да биде „покажува доволен интерес и успех“ и ако ги завршил наставните курсеви;

— ученикот постигнал добар успех ако има средна оценка од сите предмети што се оценуваат бројчано од 2,50 до 3,49, а сите описни оценки се позитивни и ги завршил наставните курсеви;

— ученикот постигнал доволен успех ако има средна оценка од сите предмети што се оценуваат бројчано од 2 до 2,49, а сите описни оценки се позитивни и ги завршил наставните курсеви.

Член 16

Општиот успех на учениците кои се упатуваат на дополнителна настава во месец јуни се утврдува по успешното завршување на таа настава, а општиот успех на учениците кои се упатуваат на полагање на поправен испит и на одделенски испит, се утврдува по положувањето на овие испити.

Член 17

Поведението на учениците се оценува со оценките примерно, добро и незадоволително.

Со оценката по поведение се изразуваат: залагањето на ученикот во воспитно-образовниот процес, неговиот однос кон правата и обврските во основното училиште и односот кон ученичкиот колектив, своите другари и наставници, општествениот имот како и неговото поведение воопшто.

Оценката по поведение за секој ученик ја предлага раководителот на паралелката почитувајќи го мислењето и на заедницата на учениците на паралелката.

Член 18

За резултатите од учењето во основното училиште повремено, а најмалку двапати во текот на едно полугодие се известуваат родителите, односно старателите на учениците, како и заинтересираните организации на здружен труд и други организации и заедници. За таа цел се користат разновидни форми и средства за информирање (лични консултации, писмени известувања, родителски средби, годишни соопшенија, извештаи, анализи и сл.).

Известувањето на родителите се врши и индивидуално.

Член 19

Полугодишниот и годишниот успех на учениците се соопштува на посебни средби на кои присуствуваат учениците, родителите и наставниците кои ја остваруваат воспитно-образовната дејност во паралелката.

На овие средби се доделуваат и признанија на учениците кои покажале особено забележителни резултати во учењето.

Член 20

Покрај успехот по наставни предмети, воспитно-образовни подрачја, наставни курсеви, општиот успех и поведението, основното училиште го следи целокупниот развој на личноста на ученикот.

Член 21

Оценките во текот и на крајот на првото, односно второто полугодие се внесуваат во соодветната педагошка евиденција и документација.

Член 22

Напредувањето на учениците во учењето се остварува според успехот постигнат во воспитно-образовната работа во текот на учебната година.

Член 23

Редовните ученици од член 115 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование, образованието за покусо времетраење го остваруваат доколку покажале одличен општ успех најмалку последните две години од нивното образование.

Член 24

За поуспешно подготвување на редовните ученици кои сакаат побрзо да напредуваат во наредно одделение, основното училиште организира групни и индивидуални форми на воспитно-образовната дејност.

Доколку за определено одделение има најмалку пет ученици кои побрзо напредуваат, основното училиште организира курсна настава (во траење од најмалку 30 дена), како и семинари, консултации и други форми на воспитно-образовната работа.

Член 25

Редовните ученици го завршиле наредното одделение преку полагање испити за побрзо напредување, доколку добијат позитивни оценки по сите предмети предвидени со планот и програмата за воспитно-образовната дејност.

Доколку учениците, во двата испитни рока, не ги положат испитите по сите предмети, се смета дека не ја завршиле годината и образованието го продолжуваат во редовните форми на воспитно-образовната дејност за истото одделение.

Член 26

Во основните училишта се полагаат поправни и одделенски (годишни) испити, вонредни испити за зорасните и испити за побрзо напредување на учениците.

Испитите од став 1 на овој член се полагаат во основното училиште што ученикот го посетувал.

Вонредните испити за зорасни, ученикот ги полага во основното училиште во кое се изведува одделенска или предметна настава за одделението што ученикот го полага на подрачјето на општината во која живее или работи.

Вонредниот испит за зорасни за едно или повеќе одделенија започнат во едно основно училиште, не може да се продолжи во друго основно училиште.

Член 27

Полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште е јавно.

Член 28

Поправниот испит по одделен предмет може да се полага само еднаш.

Член 29

Зорасните ученици кои се здобиваат со основно образование со полагање на испити по години, не може да полагаат испити од наредната година додека не ја завршат претходната година.

Член 30

Поправните испити се изведуваат во месец август.

Одделенските испити и испитите за побрзо напредување на одличните ученици се изведуваат во месец јуни и во месец август.

Вонредните испити за зорасните ученици и поправните испити за учениците од VIII одделение кои се постари од 15 години се изведуваат во испитни рокови во јуни, август, ноември, јануари и април.

Член 31

Зорасните ученици кои основното образование го здобиваат преку полагање на вонредни испити можат да полагаат:

— во еден или повеќе испитни рокови предмети од една година, со што ја завршуваат годината;

— во еден или повеќе испитни рокови одделни воспитно-образовни подрачја, до завршување на основното образование.

Член 32

Во еден ден учениците можат да полагаат испити најмногу по два предмета, односно зорасните ученици по две воспитно-образовни подрачја, според распоред што го изготвува основното училиште.

Распоредот за полагање на испитните се истакнува на огласна табла најмалку три дена пред започнување на полагањето на испитите.

Член 33

Учениците кои треба да полагаат испити од член 26 на овој правилник поднесуваат пријава во рок кој го определува основното училиште.

Во пријавата од став 1 на овој член, ученикот го назначува одделението, односно годината за која полага испити и предметите што треба да ги полага.

Со пријавата за полагање испит, ученикот приложува и ученичка книшка и извод од матичната книга на родените. Ученикот кој полага вонредни испити за зорасни освен извод од матичната книга на родените доставува и свидетелство за претходно завршена година. Ученикот кој полага испити за вонредно напредување доставува и свидетелство од претходно завршените две години на образованието.

Член 34

Идентитетот на кандидатот го утврдува испитната комисија преку ученичка книшка, односно лична карта.

Член 35

Испитите од член 26 на овој правилник се полагаат пред испитна комисија на основното училиште.

Испитната комисија е составена од претседател, постојан член и член испитувач. Испитната комисија работи во полн состав.

Оценката за која се изјасниле најмалку два члена на испитната комисија се предлага на советот на одделението за утврдување.

Член 36

Испитите се состојат од писмен и устен дел или само устен дел.

Писмен дел од предметот се полага по сите предмети за кои со програмата за воспитно-образовната дејност е пропишано да се работат писмени работи.

Член 37

За писмениот дел од испитот, по предлог од испитувачот, испитната комисија определува три теми, односно групи задачи од кои кандидатот избира една тема, односно група за писмена работа.

Член 38

Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите членови на испитната комисија. Оценката мора да биде образложена.

Член 39

Ученикот се допушта на усниот дел од испитот без оглед на успехот што го покажал на писмениот дел од испитот.

Член 40

Усниот дел од испитот ученикот го полага со извлекување прашања подготвени на лист, при што се води сметка со прашањата да бидат опфатени сите делови од пропишаната програма.

Член 41

По завршениот устен дел од испитот, испитната комисија го утврдува предлогот на оценката на успехот за тој предмет.

Членот на комисијата кој не се согласува со предлогот на комисијата за оценката може да бара да се внесе во записникот неговото издвоено мислење.

Член 42

При утврдувањето на оценката од определен предмет, се зема предвид покажаниот успех и од писмениот и од усниот дел, а оценката не се изведува аритметички, туку според општиот впечаток што го оставил ученикот за време на испитот.

Член 43

Испитната комисија е должна да обезбеди испитот да се изведува непречено и самостојно.

Член 44

Со влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат Правилникот за начинот на оценувањето успехот на учениците и нивното напредување во основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/77), Правилникот за полагање на поправните и вонредните испити во основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/77) и Правилникот за начинот на оценувањето успехот на учениците и нивното напредување во специјалните основни училишта („Службен весник на СРМ“ бр. 1/78).

Член 45

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-77/1
6 јуни 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

372.

Врз основа на член 93 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на XIII-та седница, одржана на 25 април 1984 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите на пофалбите, наградите и педагошките мерки за учениците во основното воспитание и образование.

Член 2

Со пофалбите и наградите се стимулира развојот на позитивните особини на учениците како личности и како членови на колективот, се подигнува вербата во сопствените можности и им се дава признание за постигнатите успеси во наставата и другите видови на воспитно-образовната дејност.

Член 3

Со пофалбите и наградите се стимулира и работата на учениците во општествените и општествено-политичките организации, слободните ученички активности, ученичките заедници и слично.

Член 4

Пофалбите и наградите се доделуваат за:

- совесно учење и залагање во наставниот процес и покажување виден напредок во совладувањето на воспитно-образовните содржини;
- залагање и постигнат успех во слободните ученички активности, ученичките заедници, ученичките организации и во разните форми од општествениот и културниот живот во училиштето и надвор од него;
- примерно поведење во училиштето и надвор од него;
- развивање другарски односи и давање помош на другите ученици;
- постигнат особен успех во општествено-корисната работа и слично.

Член 5

При доделување на пофалбите и наградите се земаат предвид околностите во кои се остварувале активностите на ученикот кој се пофалува, односно наградува и индивидуалните особини и способности на ученикот.

Успехот на ученикот во наставата не треба да биде единствен критериум за доделувањето на пофалба или награда.

Член 6

Пофалбите се доделуваат усмено и писмено во вид на дипломи и пофалници, а наградите во вид на одредени вредности што одговараат на нивната педагошка намена (книги, билети за филмски, театарски и други културно-уметнички и спортски приредби, платен престој во летувалиштата, платено учество за екскурзии, претплата на весници и списанија, училишен прибор и слично).

Член 7

Доделувањето на пофалбите и наградите се врши на свечен начин, по правило, пред учениците на паралелката односно училиштето.

Член 8

Пофалбите и наградите се забележуваат во соодветна педагошка евиденција и документација на училиштето.

Член 9

Педагошките мерки за учениците во основното училиште се применуваат според возраста на учениците.

Член 10

Педагошките мерки спрема учениците се применуваат само поединечно.

Член 11

Спрема учениците се применуваат следните педагошки мерки:

1. јавна и усна опомена;
2. писмена опомена;
3. укор;
4. преместување на ученикот во друга паралелка;
5. преместување на ученикот во друго основно училиште.

Спрема учениците од I до IV одделение можат да се применуваат само педагошките мерки од точките 1 и 2 од претходниот став.

Член 12

Педагошките мерки од член 11 став 1 точка 4 и 5 од овој правилник се применуваат само спрема ученици кои го попречуваат воспитувањето на другите ученици и воспитно-образовната работа во паралелката односно во училиштето.

При изречувањето на педагошките мерки од став 1 на овој член треба да бидат запознаени и родителите, односно старателите на учениците.

Член 13

За изречените педагошки мерки од член 11 став 1 точка 4 и 5 се поднесува приговор во рок од 7 дена од денот на известувањето. Известувањето се врши писмено.

Член 14

Педагошките мерки се применуваат за:

1. Нередовно посетување на училиштето;
2. Неправилен однос кон наставниците, учениците и граѓаните;
3. Лошо поведение во училиштето и надвор од него;
4. Неправилен однос кон општествениот имот;
5. Немарен однос кон работата во училиштето и активностите надвор од училиштето.

Член 15

При применување на педагошките мерки не смее да се навредува личноста на ученикот.

Член 16

При определување на педагошката мерка се земаат предвид сите околности, а особено возраста на ученикот, психофизичката развиеност, влијанието на средината во која живее ученикот, мотивите за таквото однесување, поранешното поведение на ученикот, а при применувањето на педагошките мерки од член 11 став 1 точка 4 и 5 и мислењата на заедницата на учениците, пионерската и основната организација на ССМ, родителот, а по потреба и на училишниот лекар, педагог односно психолог.

Член 17

Изречените педагошки мерки се соопштуваат пред учениците од паралелката во која ученикот учи.

Изречената педагошка мерка треба да се образложи, така што да ја разбере ученикот спрема кој таа се применува, како и останатите ученици.

Член 18

Изречените педагошки мерки се забележуваат во соодветната педагошка евиденција и документација и за нив се известуваат родителите односно старателите на учениците.

Член 19

Советот на паралелката може да одлучи на ученикот, спрема кого е изречена педагошка мерка, да му се намали оценката по поведението, ако утврди дека и по изречената педагошка мерка ученикот не се поправил.

Член 20

Изречените педагошки мерки важат најдоцна до крајот на учебната година во која се изречени.

Член 21

За повреда на правилата на воспитно-образовната работа за време на зимскиот и летниот одмор педагошките мерки се изрекуваат во текот на второто полугодие, односно во наредната учебна година.

Член 22

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видовите на пофалбите, наградите и педагошките мерки во основното училиште и за начинот на нивното применување („Службен весник на СРМ“ бр. 26/77).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-78/1

6 јуни 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

373.

Врз основа на член 46 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на XIII-та седница, одржана на 25 април 1984 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И БРОЈОТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ВО ГРУПИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за вклучување во предучилишното и основното воспитание и образование на децата и учениците со пречки во психофизичкиот развој, како и бројот на децата и учениците во групите.

Член 2

Во предучилишното и основното воспитание и образование се вклучуваат деца и ученици со пречки во видот, слухот, говорот и гласот, психичкиот развој, телесната инвалидност и деца и ученици со повеќе видови пречки (комбинирани недостатоци), а претходно се разврстени и евидентирани според видот и степенот на пречките, согласно Правилникот за распоредување и евиденција на лицата попречени во физичкиот и психичкиот развој („Службен весник на СРМ“ бр. 8/81).

Член 3

Децата и учениците со лесни пречки во видот, слухот, говорот и гласот, психичкиот развој, телесната инвалидност и со лесни комбинирани недостатоци се воспитуваат и образуваат во групи и паралелки заедно со децата со нормален развој.

Член 4

Бројот на децата со лесни пречки во психофизичкиот развој во групите во предучилишното воспитание и образование не може да биде поголем од три.

Бројот на децата и учениците во групите и паралелките од член 3 на овој правилник треба да се намалуваат во просек за две до три деца за едно дете со пречки во психофизичкиот развој, што е вклучено во редовната група или паралелка.

Член 5

За децата со поголеми пречки во психофизичкиот развој се формираат посебни групи за возраст од една до четири и од пет до седум години.

Член 6

Бројот на децата во групите во предучилишните воспитание и образование според степенот на пречките во психофизичкиот развој изнесува:

1. Слепи деца

— возраст од една до четири години — 6 до 8 деца
— возраст од пет до седум години — 8 до 10 деца

2. Глуви деца

— возраст од една до четири години — 8 до 10 деца
— возраст од пет до седум години — 10 до 12 деца

3. Деца со пречки во говорот (алилија и дисфазија)

— возраст од пет до седум години — 10 до 12 деца

4. Деца со умерени пречки во психичкиот развој

— возраст од една до четири години — 6 до 8 деца
— возраст од пет до седум години — 8 до 10 деца

Член 7

За децата со повеќе видови пречки (комбиниран недостатоци) и тоа: вид-слух, вид-пречки во психичкиот развој и слух-пречки во психичкиот развој, со степен на пречките како што се дадени во точките 1 и 2 на член 6 од овој правилник, важат истите критериуми кои се дадени за нив.

Член 8

За децата со тешки и трајни пречки и оштетувања во локо-моторниот систем и со тешки телесни деформитети се формираат посебни групи и тоа:
— возраст од една до четири години — 7 до 8 деца
— возраст од пет до седум години — 8 до 10 деца

Член 9

Паралелките и групите на ученици со пречки во психофизичкиот развој во основното воспитание и образование можат да бидат некомбинирани и комбинирани и да го имаат следниот број ученици:

1. За учениците со пречки во видот:

а) Слепи

Некомбинирана паралелка (само слепи)	7 до 9 ученици
Комбинирана паралелка (слепи и слабовиди)	8 до 12 ученици
Воспитна група	12 до 16 ученици
Група за работно оспособување	6 до 7 ученици

б) Слабовидни:

Некомбинирана паралелка од слабовидни ученици	10 до 12 ученици
Комбинирана паралелка (слабовидни и практично слепи)	8 до 10 ученици
Група за работно оспособување	6 до 7 ученици

2. За учениците со пречки во слухот:

а) Глуви:

Некомбинирана паралелка (само глуви)	8 до 10 ученици
Комбинирана паралелка (глуви и тешко наглуви)	10 до 12 ученици

Воспитна група	14 до 16 ученици
----------------	------------------

Група за работно оспособување	6 до 8 ученици
-------------------------------	----------------

б) Тешко наглуви:

Некомбинирана паралелка (тешко наглуви)	12 до 14 ученици
---	------------------

Воспитна група	14 до 16 ученици
----------------	------------------

Група за работно оспособување	7 до 9 ученици
-------------------------------	----------------

3. За учениците со пречки во говорот и гласот:

Група ученици со потполно отсуство на говорот (алалија)	8 до 12 ученици
---	-----------------

Група ученици со патолошки неразвиен говор (дисфазија)	8 до 12 ученици
--	-----------------

Група ученици со пречки во говорниот механизам (дисартерија)	8 до 10 ученици
--	-----------------

4. За учениците со лесни и умерени пречки во психичкиот развој:

Со лесни пречки	12 до 16 ученици
Со умерени пречки	10 до 12 ученици

Група за работно оспособување	7 до 9 ученици
-------------------------------	----------------

5. Во заводите за учениците со тешки пречки во психичкиот развој:

Паралелка	8 до 10 ученици
Група за работно оспособување	8 до 10 ученици

6. Во паралелките за телесно-инвалидни ученици:

Со потешки мускулни заболувања	10 до 12 ученици
Со најтешки облици на хронични заболувања	8 до 10 ученици
Група за работно оспособување	6 до 8 ученици

Член 10

Бројот на учениците со повеќе видови пречки (комбинирани недостатоци) во групите и паралелките во основното воспитание и образование се определува според видот и тежината на пречките, при што се зема 2/3 од бројот на учениците предвидени за групата со најтежок вид на попреченост.

Член 11

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за бројот на децата и младинците попречени во психофизичкиот развој во паралелката, односно групата во специјалните основни училишта („Службен весник на СРМ“ бр. 1/78).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-76/1
6 јуни 1984 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

374.

Врз основа на член 70 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на XIII-та седница, одржана на 25 април 1984 година, донесе

КАЛЕНДАР

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Организацијата на учебната година и одморите на учениците во текот на учебната година се утврдува со одредбите на овој календар.

Учебната година во основните училишта започнува на 1 септември, а завршува на 31 август следната година и опфаќа наставна година, зимски и летен одмор на учениците.

Член 2

Дополнителната настава за учениците кои имаат тешкотии во совладувањето на воспитно-образовните содржини, се организира по сите наставни предмети, воспитно-образовни подрачја и наставни курсеви во текот на учебната година. Дополнителната настава освен во текот на наставната година се изведува и во месец јуни во траење од најмалку 10 дена и во август во траење од најмалку 5 дена.

Дополнителната настава ја изведува одделенскиот, односно предметниот наставник индивидуално или во група.

Член 3

Додатната настава и слободните ученички активности се организираат во текот на целата работна недела, вклучувајќи ја и саботата.

Член 4

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

Член 5

Зимскиот одмор за учениците од основните училишта се организира и користи во траење од 15 дена во времето од 10 јануари до 20 февруари.

Времето за користење на зимскиот одмор на учениците од основните училишта го определува собранието на општината единствено за сите основни училишта на своето подрачје.

Член 6

Летниот одмор за учениците од основните училишта се организира и користи, по правило од 11 јуни до 31 август.

Времетраењето на летниот одмор е условено од остварувањето на обврските предвидени со планот и програмите на воспитно-образовната дејност и годишната програма за работа на основното училиште.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за ученичките одмори („Службен весник на СРМ“ бр. 39/79).

Член 8

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-75/1

6 јуни 1984 година
СкопјеРепублички педагошки совет
Претседател,
Мадевски проф. д-р Живко, с. р.

375.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Републичкиот завод за статистика утврдува

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА СТАТИСТИЧКО СЛЕДЕЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА МАЛОТО СТОПАНСТВО

1. За организациите на здружениот труд од малото стопанство;

2. За дејностите од малото стопанство што ги вршат работните луѓе и граѓани со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните.

1. За организациите на здружениот труд од малото стопанство

1.1. Врз основа на утврдените обележја во член 6 и 7 од Општествениот договор за основите на заедничкото делување, поттикнувањето и развојот и унапредувањето на малото стопанство во СР Македонија, Стопанската комора на Македонија во соработка со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе состави список на организациите на здружениот труд од малото стопанство. Списокот на организациите на здружениот труд што го сочинуваат малото стопанство ќе ги содржи следните индикатори:

- а) Назив на работната организација,
- б) Вид на организацијата — облик на здружување,
- в) Матичен број од Единствениот регистар на организациите,
- г) Дејноста што ја врши работната организација,
- д) Местото и општината каде што е седиштето на работната организација.

Списоките на организациите на здружениот труд кои имаат статус на мало стопанство се ревидираат двапати во годината и тоа: првпат со состојба на 30 јуни и вторпат со состојба на 31 декември.

1.2. За организациите на здружениот труд од малото стопанство Републичкиот завод за статистика континуирано ќе обезбедува:

1.2.1. Податоци од редовното статистичко истражување „Комплексен годишен извештај на организациите на здружениот труд од стопанството“ (КГИ-01) за:

- а) Бројот на вработените,
- б) Вредноста на основните средства,
- в) Општествениот производ,
- г) Амортизацијата,
- д) Нето продуктот,
- е) Чистиот личен доход.

Податоците ќе се искажуваат за Републиката во целина и по општини. На ниво на Републиката податоците ќе бидат дадени по стопански области, гранки, групи и подгрупи на дејност, а податоците по општини по стопански области според Одлуката за единствената класификација на дејностите.

1.2.2. Податоци од редовното статистичко истражување „Годишен извештај во основни средства и средства за заедничка потрошувачка (ИНВ-01)“ и тоа:

а) За остварените инвестиции според техничката структура (вредноста на градежните објекти, домашната и увозна опрема и другите издатоци сврзани со инвестиционата активност);

б) За остварените инвестиции според карактерот на изградбата (во нови капацитети, за реконструкција и модернизација и за замена на постојните капацитети).

За Републиката во целина податоците ќе бидат групирани по стопански области, гранки, групи и подгрупи на дејност според Одлуката за единстве-

ната класификација на дејностите, додека податоците по општини ќе бидат искажани само по стопански области.

1.2.3. Од редовното статистичко истражување „Извештајот на организациите и заедниците за вработените (РАД-10)“ што се спроведува за период од две години се обезбедуваат следните податоци:

- а) За бројот на вработените според школската подготовка и степенот на стручното образование,
- б) За бројот на вработените по пол,
- в) За бројот на вработените кои работат во смени,
- г) За искористување на работното време.

Следењето и објавувањето на податоците од ова истражување ќе се врши вкупно за малото стопанство во Републиката по области, гранки, групи и подгрупи на дејност според Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Работите околу обезбедувањето на податоците за малото стопанство под 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3, Републичкиот завод за статистика ќе ги внесе во годишните програми за работи и ќе обезбеди нивно објавување во своите редовни и посебни публикации.

1.3. Службата на општественото книговодство на СР Македонија за организациите на здружениот труд од малото стопанство континуирано ќе обезбедува:

1.3.1. Основни податоци од периодичните пресметки и завршните сметки на организациите на здружен труд од малото стопанство. На ниво на Републиката податоците ќе се искажуваат по области, гранки, групи и подгрупи на дејности, а за општините по стопански области според Одлуката за единствената класификација на дејностите;

1.3.2. Споредбени показатели за резултатите на трудот и работењето на организациите на здружениот труд од областа на малото стопанство по одделни организации распоредени по групи според Одлуката за единствената класификација на дејностите, а изведени врз основа на податоците од периодичните пресметки и завршните сметки.

Обезбедувањето на податоците под 1.3.1. и 1.3.2. ќе се утврдува со редовната програма за работа на Службата на општественото книговодство на СР Македонија, а нивното објавување ќе го врши СОК во посебни публикации.

2. За дејностите од малото стопанство што ги вршат работните луѓе и граѓани со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните

Со член 7 од Општествениот договор за основите на заедничкото делување, поттикнувањето на развојот и унапредувањето на малото стопанство во СР Македонија утврдено е како мало стопанство да се сметаат и дејностите што се вршат со самостоен личен труд и средства во сопственост на граѓаните во областа на занаетчиството, угостителството и туризмот, превозништвото и другите стопански дејности.

2.1. Републичкиот завод за статистика за овој дел од малото стопанство континуирано ќе обезбедува податоци од редовното статистичко истражување „Годишна пресметка на општествениот производ и народниот доход од индивидуалниот сектор на сообраќајот, трговијата, угостителството, занаетчиството и вршење професионални и други услуги“ за:

- а) Број на носителите на самостоен личен труд,
- б) Број на вработени работници,
- в) Општествен бруто производ,
- г) Материјални трошоци,
- д) Општествен производ,
- е) Народен доход,
- ж) Чист личен доход,
- з) Даноци и придонеси,
- и) Акумулација,
- с) Инвестиции,
- и) Одобрени и искористени кредити по намена.

Овие податоци се обезбедуваат по области, гранки и групи на дејности, освен за инвестициите за кои се обезбедуваат податоци само на ниво на области. Податоците за одобрените и искористените кредити по намена се обезбедуваат преку основните банки во Републиката.

2.2. Со статистичкото истражување „Пресметка на доходот на општината од индивидуалниот сектор на сообраќајот, трговијата, угостителството и вршење професионални и други услуги“ (Одлука на Собранието на СФРЈ АС бр. 603 „Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/78), стручните комисији формирани во собранијата на општините врз база на постојната евиденција и дополнителни информации ќе обезбедуваат податоци за дејностите на овој дел од малото стопанство.

3. Врз основа на методологијата за статистичко следење и обезбедување на податоците за малото стопанство што ќе се применува од 1984 година, ќе се обезбедуваат потребните податоци за планирање и следење на развојот на малото стопанство на ниво на Републиката и по општини.

Бр. 1664

27 јуни 1984 година

Скопје

Заменик — директор,
Стеван Петревски, с. р.

376.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на член 102 точка 1 од Статутот на Основната организација на здружениот труд за ТТ врски „Градска — Скопје“, во состав на Работната организација за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Скопје“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 9 мај 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд за ТТ врски „Градска — Скопје“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на член 102 точка 1 од Статутот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оваа одредба не е во согласност со законот затоа што, како посебен услов за именување директор на основната организација, ја предвидува и признаената висока стручна оспособеност во ПТТ.

4. На седницата Судот утврди дека со член 102 од оспорениот Статут се предвидени посебните услови за именување на директор на основната организација на здружениот труд па, меѓу другите услови, во точката 1 е предвиден и условот лицето да има висока стручна подготовка — технички, правен или економски факултет, како и признаена висока стручна оспособеност во ПТТ и 6 години работно искуство.

Според член 179 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд, со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос работниците во основната организација на здружениот труд се должни да ги утврдат условите што тие треба да ги исполнуваат

за вршењето на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот. Соодветна одредба содржи и член 6 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83).

Со оглед на тоа што работниците со закон се овластени да ги определат посебните услови и што во член 102 точка 1 посебниот услов висока стручна способност во ПТТ тие го утврдиле во зависност од потребите на процесот на трудот, условите на трудот и специфичните работни задачи, Судот утврди дека оваа одредба од оспорениот Статут не е во несогласност со член 6 од Законот за работните односи, односно не е во спротивност со член 179 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 44/84
25 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

377.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-416/1 за пренамена на локацијата на каналот на улица „23 Август“ во Берово за изградба на занаетчиски дуќани, донесена од Собранието на општината Берово на 21 февруари 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општина Берово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 53/84 од 21 март 1984 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со законските прописи.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука е предвидено да се изврши пренамена на локацијата на каналот на улица „23 Август“ во Берово, за изградба, на занаетчиски дуќан. Меѓутоа, пред донесување на оспорената одлука таа била ставена на јавен увид но по неа не била организирана јавна расправа.

Според член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа. Измените и дополнувањата на плановите, според член 35 од овој закон, се вршат во постапката пропишана за донесување на плановите.

Со оглед на тоа што оспорената одлука е ставена на јавен увид но по неа не е организирана јавна расправа во која на заинтересираните работни луѓе и граѓани би им била дадена можност да се изјаснат по предложените измени и да стават забелешки. Судот утврди дека одлуката не е во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 53/84
16 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Д-р Владимир Митков, с. р.

378.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА алинејата 3 на член 100 од Статутот на Работната организација „Водостопанство Охридско езеро“ во Охрид, донесен со референдум на 22 декември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 60/84 од 28 март 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од Статутот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што покрај другото, како посебен услов за именување на индивидуален работороводен орган, е предвидена и морално-политичката подобност на кандидатите, поради што основано се постави прашањето за согласноста на оваа одредба со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 100 од означениот Статут се определени посебните услови за именување на индивидуален работороводен орган. Во алинеја 3 на овој член како посебен услов за именување на индивидуален работороводен орган е предвидена и морално-политичката подобност на кандидатите.

5. Според член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Согласно член 168 став 1 и член 179 од Законот за здружениот труд, работниците слободно и рамноправно ги утврдуваат, покрај другото и посебните услови што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работни задачи кои во нивната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот.

Со оглед на тоа што со член 100 алинеја 3 од означениот статут како еден од посебните услови за именување на индивидуален работороводен орган е предвидена и морално-политичката подобност на кандидатите, кој услов не произлегува од природата, технологијата и другите услови на трудот, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со означената уставна одредба и дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 60/84
23 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****250.**

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84) а во врска со член 31 став 1 член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се врши усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, без додаток на пензијата, како и на паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, за 10,5 отсто што претставува 30 отсто од остварениот пораст на личните доходи во првите три месеци и проценката за движењето на номиналните лични доходи на работниците вработени во општествениот сектор на територијата на Републиката во 1984 година.

Член 2

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците на пензија чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е годината во која се врши усогласувањето, односно во чија пензиска основа е засметан целосно или делумно личниот доход односно основица на осигурување од 1984 година.

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензиите на вкупниот износ на пензијата и додатокот на пензијата.

Член 3

Како основица за определување износот на усогласувањето на пензиите и другите парични надоместоци според оваа одлука се зема износот на усогласената пензија, пензијата со додатокот на пензијата односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 1 јануари 1984 година.

Член 4

Пензијата на корисникот на старосна и инвалидска пензија со зголемувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензијата определен со член 30 и 56 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 38 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 5

Пензијата со додаток на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот на загарантираниот личен доход во Републиката остварен во претходната година.

Член 6

Усогласувањето на пензиите и другите парични примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 7

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1984 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1882/1
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

251.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1983 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА****Член 1**

Личните доходи остварени од 1966 до 1984 година заради утврдување на пензиската основа, кога се пресметуваат според нивото на личните доходи од 1983 година како претпоследна година од работата, се пресметуваат со примена на следниве коефициенти:

Лични доходи остварени во годината	Со валоризационен коефициент
1966	22,287
1967	19,192
1968	17,503
1969	15,609
1970	13,273
1971	11,077
1972	9,270
1973	7,970
1974	6,192
1975	5,006
1976	4,420
1977	3,773
1978	3,114
1979	2,610
1980	2,149
1981	1,630
1982	1,257
1983	1,000
1984	1,000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1984 година.

Бр. 02-1883/1
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

252.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 127 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на пријавувањето во осигурување, начинот на утврдувањето на основниците на осигурување и пресметувањето и плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на југословенските државјани вработени во странство, ако за тоа време не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурување (член 19 став 1 точка 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување).

Член 2

Лицата од член 1 на оваа одлука се осигуруваат во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ако пред одењето во странство имале постојано место на живеење на територијата на СР Македонија.

Лицата од член 1 на ова одлука стекнуваат својство на осигуреник со денот на поднесувањето на пријава за осигурување.

Член 3

Пријавата за осигурување се поднесува во основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на чие подрачје осигуреникот има постојано место на живеење.

Кон пријавата за осигурување се прилагаат следниве докази:

- 1) доказ за вработување или вршење самостојна дејност во странство,
- 2) доказ за стручната подготовка,
- 3) податоци за остварениот личен доход по завршната сметка остварен на работите и работните задачи на кои работел пред вработувањето во странство.

Член 4

Надлежната основна заедница на пензиското и инвалидското осигурување донесува решение за прием во осигурување, за висината на основницата на осигурување и за висината на придонесот.

Член 5

Основницата на осигурување се утврдува:

- 1) за осигурениците кои пред одењето на работа во странство биле вработени во здружениот труд, во висина на просечниот месечен чист личен доход остварен по завршната сметка за годината која и претходи на годината во која заминале во странство;
- 2) за осигурениците кои пред одењето во странство не биле вработени во здружениот труд или не оствариле личен доход во годината која и претходи на годината во која заминале во странство, основницата на осигурување се утврдува зависно од стручната подготовка што ја имаат, и тоа:

— за неквалификувани работници	7.700 динари
— за полуквалификувани работници и нижа стручна подготовка	10.100 динари
— за квалификувани работници и средна стручна подготовка	13.200 динари

— за висококвалификувани работници	16.200 динари
— за работници со висока стручна подготовка	18.800 динари

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот за лицата од член 1 на оваа одлука не може да биде помала од загарантираниот личен доход во Републиката кој се применува во тековната година.

Член 6

Основниците на осигурување од член 5 точка 1 на оваа одлука за секоја натамошна година се зголемуваат со процентот на порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во претходната година.

Основниците на осигурување утврдени во член 5 точка 2 на оваа одлука се сметаат како основница за 1984 година. За натамошните години овие основници се зголемуваат на начин како и основниците на осигурување од став 1 на овој член.

Член 7

Осигурениците од член 1 на оваа одлука плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување во висина на стапката на основниот придонес утврдена од Собранието на Заедницата за сите осигуреници.

Член 8

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување стасува за плаќање до 30 во месецот за претходниот месец.

Член 9

Времето на задолжителното осигурување според оваа одлука се запишува во работна книшка на осигуреникот и се регистрира во матичната евиденција во основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во која е донесено решението.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на југословенските државјани вработени во странство кои не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 25/81).

Член 11

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр 02-1885
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

253.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84), а во врска со член 150 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВНИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Втората алинеја на член 5 став 1 од Одлуката за основниците за пресметување и плаќање на придо-

несот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на осигурениците што вршат самостојна или професионална дејност („Службен весник на СРМ“ број 12/84) се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1886/1
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

254.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 69 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82 и 77/82) и член 86 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се регулира спроведувањето на продолженото пензиско и инвалидско осигурување на лицата кои ги исполнуваат условите за обезбедување на продолжено осигурување од член 84 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Статут).

Член 2

Под условите утврдени во оваа одлука, продолжено осигурување може да обезбеди осигуреник кој по 1 јануари 1973 година бил во работен однос или вршел друга дејност врз основа на која му е признаено својство на осигуреник, а на кого му престанало задолжителното осигурување, ако го уплати придонесот за продолжено осигурување.

Член 3

Продолжено осигурување може да се обезбеди ако не поминало повеќе од:

— една година од престанокот на задолжителното осигурување до почетокот на стручно усовршување или специјализација (член 84 став 1 точка 1 од Статутот);

— еден месец од престанокот на задолжителното осигурување до уредното пријавување кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување (член 184 став 1 точка 2 и став 2 од Статутот);

— една година од престанокот на задолжителното осигурување до вработувањето, односно заминавањето во странство (член 84 став 1 точка 3 и 4 од Статутот).

Член 4

Ако престане околноста врз основа на која е обезбедено продолжено осигурување, осигуреникот може повторно да обезбеди продолжено осигурување, ако во роковите од член 3 на оваа одлука повторно настани иста околност, сметајќи ги овие рокови од денот на престанокот на првиот случај на продолжено осигурување.

Во случаите од став 1 на овој член основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување ќе служи основницата на која се плаќал придонесот од првото продолжено осигурување. Во наредните години основницата се зголемува со порастот на просечниот личен доход во Републиката во претходната година.

Член 5

За времето поминато на стручно усовршување или специјализација по престанокот на задолжителното осигурување, може да се обезбеди продолжено осигурување ако задолжителното осигурување престанало поради одење на усовршување или специјализација, без оглед дали усовршувањето или специјализацијата се врши во Југославија или во странство, во училишта, на курсеви или во организации на здружен труд и без оглед на тоа колку време трае.

Член 6

За време на привремена невработеност може да се обезбеди продолжено осигурување најмногу до 2 години за секој случај на прекин на задолжителното осигурување, без оглед на тоа дали примал паричен надоместок за времето на привремената невработеност.

По исклучок од став 1 на овој член, брачен другар на активно воено лице преместено по потреба на службата на кој вработувањето му престанало поради тоа преместување може да оствари продолжено осигурување најмногу до 3 години.

Член 7

Продолжено осигурување може да обезбеди и југословенски државјанин вработен во странство кај странски работодавач, иако за тоа време е задолжително осигурен кај странски носител на социјално осигурување, освен ако со државата која е вработен е склучен меѓународен договор за социјално осигурување според кој тоа време се смета во пензиски стаж.

Член 8

Продолженото осигурување се смета во стаж на осигурување ако придонесот за продолжено осигурување е уплатен во рок од 6 месеци од денот на стасаноста. Ако во тој рок осигуреникот не го плати придонесот, му престанува правото на продолжено осигурување.

Член 9

Придонесот за продолжено осигурување се пресметува и плаќа според стапката на основниот придонес која важи во моментот на поднесувањето на барањето.

Како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема просечниот личен доход што го остварил осигуреникот по завршната сметка за годината која и претходи на годината во која настапила околноста од член 84 од Статутот, но не помалку од гарантираниот личен доход остварен во Републиката кој се применува во тековната година. Остварениот просечен чист личен доход на осигуреникот за натамошните години се зголемува со порастот на просечниот личен доход во Републиката во претходната година.

Ако во годината која и претходи на годината во која настапила околноста од член 84 од Статутот осигуреникот не остварил личен доход, како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема личниот доход остварен во последната година на задолжителното осигурување, а ако личниот доход е остварен во некоја поранешна година сведен на ниво на годината која и претходи на годината во која настапила таа околност, на начин предвиден во став 2 на овој член.

За осигурениците за кои не може да се утврди основата на осигурувањето според став 2 и 3 од овој член, како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема основата за стручната подготовка што ја има осигуреникот определена

со Одлуката за утврдување на пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле личен доход по 1. 1. 1966 година.

Член 10

Времето на продолженото осигурување се запишува во работната книшка на осигуреникот и се регистрира во матичната евиденција во основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во која е донесено решението за продолжено осигурување.

Член 11

Заради обезбедување на продолжено осигурување, осигуреникот поднесува барање до основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување надлежна според местото на последното вработување на осигуреникот во рок од една година од настапувањето на околностите од член 84 од Статутот.

За лицата кои на денот на стапувањето во сила на оваа одлука се наоѓаат под околностите од член 84 од Статутот, а не обезбедиле продолжено осигурување по поранешните прописи, можат да обезбедат продолжено осигурување ако поднесат барање најдоцна до 31 декември 1984 година.

Член 12

Со барањето се поднесува доказ за престанокот на задолжителното осигурување и за просечниот личен доход остварен по завршната сметка за соодветната година во смисла на член 9 од оваа одлука. Покрај тоа, со барањето се поднесува еден од следните докази:

- 1) во случаите од член 84 став 1 точка 1 од Статутот — доказ дека е упатен на стручно усовршување или специјализација;
- 2) во случаите од член 84 став 1 точка 2 од Статутот — доказ дека е уредно пријавен како невработен кај надлежната самоуправни интересна заедница за вработување;
- 3) во случаите од член 84 став 1 точка 3 од Статутот — доказ дека е вработен во странство кај меѓународна или друга организација односно кај странски работодавец;
- 4) во случаите од член 84 став 1 точка 4 од Статутот — доказ дека брачниот другар — југословенски државјанин е на служба во странство кај југословенски државен орган, работни и други организации или во други служби врз основа на меѓународен договор;
- 5) во случаите од член 84 став 1 точка 5 од Статутот — доказ за користење на неплатено отсуство подолго од 30 дена;
- 6) доказ за стручната подготовка во случаите од член 9 став 4 од оваа одлука.

Член 13

Врз основа на барањето и приложените докази, надлежниот орган во основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување донесува решение за продолжено осигурување.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот за остварување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 25/81 и 11/83).

Член 15

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-1984/1
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

255.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за сместување и исхрана на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално основно и средно насочено образование и воспитание односно заради работно оспособување како и висината на трошоците во врска со преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на надоместокот за сместување и исхрана ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во физичкиот и психичкиот развој и инвалидите на трудот сместени во интернат како и личните доходи на вработените во интернатот.

Член 3

Висината на трошоците во врска со преквалификацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошоците за обезбедување на дел на личните доходи на стручните лица кои ја спроведуваат преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот.

Член 4

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинците со пречки во психофизичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
----------	--------------	--

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола | 7.500 дин. |
| 2. | Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје | 8.100 дин. |
| 3. | Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци — Скопје | 8.100 дин. |
| 4. | Центар за професионална рехабилитација со оштетен слух „25 мај“ — Скопје | 7.500 дин. |
| 5. | Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје | 7.500 дин. |
| 6. | Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип | 7.500 дин. |
| 7. | Основно стационорно училиште односно специјално одделение при училиште | 5.000 дин. |

Член 5

Кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој со решение на старателски орган е сместено кај друго семејство во друго место ако за задолжителното основно образование му е потребна

настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од него-

Член 6

Висината на надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува, и тоа:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) во организации на здружен труд | 2.600 дин. |
| 2) во заштитни организации | 3.000 дин. |

- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| 1) Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола | 516.000 дин. годиш. | 43.000 дин. мес. |
| 2) Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје | 618.000 | 51.500 |
| 3) Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци — Скопје | 927.600 | 77.300 |
| 4) Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 мај“ — Скопје | 463.800 | 38.650 |
| 5) Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје | 414.000 | 34.500 |
| 6) Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип | 414.000 | 34.500 |

Од 1. 1. 1985 година средствата за спроведување на воспитно-образовната дејност во интернатот ќе ги обезбедуваат самоуправните интересни заедници за воспитание и образование.

Член 8

Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето, а не им е обезбедено сместување во интернат, висината на надоместокот месечно изнесува 5.400 динари.

Член 9

Инвалидот на трудот за чија преквалификација или доквалификација, поради оддалеченоста од местото на живеење, е потребен постојан превоз, имаат право на надоместок на трошоците за превоз во висина на фактичката цена на превозот од местото на живеењето на инвалидот на трудот до организацијата каде се врши преквалификацијата или доквалификацијата.

Член 10

Во обезбедувањето на надоместокот за сместување и исхрана во интернат заради специјално основно воспитание и образование со дел учествува Заедницата и осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот во зависност од приходите по член на домаќинството.

Осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот за сместување и исхрана учествува во обезбедувањето на дел на трошоците од член 4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 отсто од месечните приходи по член на домаќинството.

Останатиот дел на трошоците до полната цена од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедницата од сопствени средства.

Доколку во семејството има две или повеќе деца осигуреникот сноси дел на трошоците за сместување и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на овој член, а за останатите деца трошоците за сместување и исхрана ги сноси Заедницата.

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ги обезбедува Заедницата се помали од една десеттина од вкупните трошоци за сместување и исхрана, Заедницата сноси една десеттина од трошоците, а осигуреникот од кого се изведува правото на надоместокот остатокот на тие трошоци.

Доколку приходите по член на домаќинството изнесуваат до 2.000 динари трошоците за сместување и исхрана во интернатот или во друго семејство надвор од местото на живеењето ги сноси Заедницата во целост.

лото место на живеење, трошоците за сместување и исхрана во друго семејство изнесуваат 80 отсто од износите утврдени во претходниот член.

Член 7

Средствата за спроведување на воспитно-образовната дејност во интернатот по целодневната настава се обезбедуваат во вкупен годишен износ, а ќе се исплатуваат месечно по една дванаестгинка од страна на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и тоа на:

Член 11

Ако еден од родителите на детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој е на работа во странство, делот на трошоците за сместување и исхрана во интернат заради специјално воспитание и образование што паѓа на товар на средствата на Заедницата изнесува една десеттина од надоместокот на трошоците за сместување и исхрана определени во член 4 и 5 на оваа одлука.

Член 12

Како приходи по член на домаќинството се смета личниот доход остварен од работен однос и приходите остварени по други основи од земјоделска дејност (катастарски приход) и приходи од вршење на самостојна или професионална дејност, приходи од имот и имотни права кои подлежат на данок.

Приходите остварени по други основи претходно се одземаат на приходи од работен однос на начин како што е определено во член 30 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 13

Како членови на домаќинството во смисла на член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на семејствата со кои осигуреникот од кого детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој го изведува правото на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно односно работно оспособување имаат заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година до донесувањето на нова одлука.

Член 15

Со примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за сместување на децата инвалиди на осигуреници во установи од интернатски тип за време на специјално образование („Службен весник на СРМ“ бр. 45/75, 15/78 и 10/81).

Бр. 02-1887/1
28 јуни 1984 година
Скопје

Претседател,
Д-р Тихомир Милев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 256.

Врз основа на Одлуката на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, донесена на седницата од 28. XII. 1981 година, со која се овластува секретарот на Собранието да донесе Упатство за пресметување, уплатување и отстапување на придонесот од доходот, воведен со Одлука за воведување на придонес од доходот и висина на стапката на придонесот на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81 и 32/82), секретарот на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај донесува

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ И ОТСАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ

1. Во Упатството за пресметување, уплатување и отстапување на придонесот од доходот („Службен весник на СРМ“, број 13/82), во точката 1, ред 12, по заградата, се бришат „запирката“ и зборовите „освен образецот ОД“.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1984 година.

Бр. 1664

27 јуни 1984 година

Скопје

Секретар,

дипл. правник **Цанцевски Никифор**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 257.

Врз основа на член 19 од Статутот на СИЗ за вработување на град Скопје, и точка 9 став 7 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на СРМ во 1984 година, Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на седницата одржана на ден 28 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЌЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 1

Придонесот за вработување од личен доход во Град Скопје за 1984 година, организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита од подрачјето на Град Скопје ќе плаќаат во висина од 0,175%, а организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности, во висина од 0,245%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и Службен гласник на град Скопје.

Бр. 02-2685/6-а

28 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,

Дане Мојсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

258.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собранието на СИЗ на културата на општината Гази Баба, на својата XIII-та седница, одржана на 19 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 1,16%“ се менува и гласи:

„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%“, и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 1,26%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-27/1

19 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,

Бранко Цветковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР

259.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, Собранието на СИЗ на културата на општината Центар, на својата XIII-та седница, одржана на 21 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 1,16%“ се менува и гласи:

„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%“, и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 1,26%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-27/1

21 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,

Милица Стошиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ЧАИР

260.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ на културата на општината Чаир, на својата XIII-та седница, одржана на 27 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот на ОЗТ — 1,16%“ се менува и гласи:

„ — од доходот на ОЗТ — 1,02%“, и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 1,26%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 1,15%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година

Бр. 03-26/1

27 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,
Седат Кубур, с. р.ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА
ГРАД СКОПЈЕ

261.

Врз основа на член 37 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница на физичката култура на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, на својата IX седница, одржана на 14 јуни 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во членот 2 алинејата 1 „од доходот од стопанството 0,15%“ се менува и гласи:

„ — од доходот од стопанството — 0,12%“ и алинејата 2 „од личен доход од работен однос — 0,25%“ се менува и гласи:

„ — од личен доход од работен однос — 0,20%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-213/1

14 јуни 1984 година

Скопје

Претседател,
Славе Паталовски, с. р.

Одасен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението фи. бр. 1167/83 од 13. II. 1984 година, на регистарска вложка бр. 1880-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Работната организација за основно воспитување и образование „9 Ноември“, О. Сол. О со ООЗТ-Титов Велес, ул. „Љубљанска“ 66.

Оваа работна организација е организирана со здружување на работните организации: ЦОУ „Васил Главинов“; ОУЦП „Јосип Броз Тито“; ЦОУ „Благој Кирков“; ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Титов Велес; ЦОУ „ЈХК-Цинот“; ЦОУ „Трајко Андреев“; ЦОУ „Даме Груев“ — Градско; ЦОУ „Стојан Бурчев“, с. Иванковци; ЦОУ „Тодор Јанев“ — н. Чашка; ЦОУ „Петре Поп Арсов“, с. Богомила; ЦОУ „Кирил и Методиј“, с. Извор; ЦОУ „Рајко Жинзифов“, с. Д. Оризари и ЦОУ „Маца Овчарова“ — Титов Велес, а врз основа на Самоуправната спогодба за здружување од 4. IV. 1983 година. Основни дејности: 120111-основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име, а за сметка на ООЗТ за работите утврдени со Самоуправната спогодба и тоа: извршување на општоправните и економските односи, регулирање на прашањата од областа на меѓусебните односи на работниците, донесување заеднички нормативни акти, вршење ускладување на плановите и програмите за развој на основното образование, унапредување и усовршување на организацијата на работата, усовршување и обезбедување на воспитно-образовен персонал, важност во работата и информирање на работниците и работи од општонародната одбрана и општествената самозаштита.

За обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговараат ограничено солидарно ООЗТ во нејзиниот состав до износ од 50.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Дограмацие-ва Грозданка, в. д. директор.

Во состав на работната организација се следните ООЗТ:

I. ООЗТ Централно основно училиште „Васил Главинов“ — Титов Велес, ул. „Никола Карев“ бр. 2.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите што со Самоуправната спогодба за здружување се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Иван Синадиновски, директор, без ограничување.

II. ООЗТ Централно основно училиште „Трајко Андреев“ — Титов Велес, ул. „Кукушка“ бр. 37.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување се пренесени на работната организација.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Вера Гајдова, директор, без ограничување.

ХИП. ООЗТ Централно основно училиште „Маца Ѓорѓиева Овчарова“ — Титов Велес, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 4.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 дин.

Лице овластено за застапување е Мира Величкова, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 1167/83.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 138 од 6. III. 1984 година, на регистарска влошка број 2-1884-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Градомонтажа“, Р. О., Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46.

Задругата е основана со одлуката на задругарите од 10. XI. 1983 година.

Основачи на задругата се: Шкријељ Назим, с. Батинци — Скопје; Николовски Војислав — Скопје; Лалевски Трајан, с. Волково — Скопје; Николовски Златко — Скопје и Јовановски Трпе — Скопје.

Основни дејности: инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација, инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000,00 динари и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Шкријељ Назим, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 138/84. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението фи. бр. 190 од 28. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница на вработувањето — Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Крсто Поповски, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Борис Петровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 190/84. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 180 од 13. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1890-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Балинци“, Р.О. — с. Балинци — Валаново.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба од 18. I. 1984 година. Основачи на задругата се: Митков Јован, Пенев Федро, Удавалиев Петар, Атанасов Митко, Николов Митко, Удавалиев Илија, Танчев Јордан, Јанев Атанас, Пенев Петар, Удавалиев Лука, Митков Глигор, Пенев Илија, Танчев Крсте, Пенев Томе, Митков Илија, Николов Петар, Пенев Јован, Митков Васил, Митков Ѓорѓи, Митков Димитар, Митков Тодор, Митков Трајко, Пенев Алекса, Пенев Мито, Пенев Ефтим, Симиќ Раде, Митков Санде, Јанев Васил, Петков Томе, Савов Тодор, Илиев Стамко, Димов Јован, Илиев Јован, Киров Васил, Савов Атанас, Петров Мито, Петров

Бошко, Ангелов Благој, Петров Петар, Милушев Ристо, Колев Ристо, Киров Тодор, Петров Лазар, Киров Милан, Након Илија, Петров Васил, Проданов Слободан, Ѓорѓиев Пенчо, Ангелов Ѓоне, Јанакиев Ристо, Ѓошев Каме, Ристов Владо, Костов Вангел.

Основни дејности: организирање на сопствено земјоделско производство и производство со здружените земјоделци и кооперанти и тоа:

— полјоделство, градинарство, овоштарство, лозарство, сточарство и друго.

Споредни дејности:

— откуп и продажба на сите видови земјоделски производи;

— трговија на мало со непрехранбени производи (вештачки ѓубрива, заштитни средства за растенијата, поливинил платно, поцинкувана жица и други репродукциони материјали за потребите на земјоделското производство;

— укажување стручна помош и земјоделски услуги на своите здружени земјоделци и кооперанти;

— штедно-кредитна служба.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица, емчат и здружените задругари до износот од 50.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Пенев Томе, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 180/84. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 163 од 14. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1711-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О., Гевгелија со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ванчо Јанкулов, претседател, а се запишува новиот застапник Петрушев Томе, претседател без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 163/84. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 323 од 16. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Дебар со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Неби Јани, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Халит Баша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 323/84. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 322 од 16. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Дебар со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Неби Јани, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Халит Баша, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 322/84. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 290 од 15. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1073-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиската услужна паркетарско-молерска задруга „Стоби“, Р. О. Скопје, ул. „Старо сајмиште — Лазар Личеновски“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дојчиновски Иван, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Пауновски Живко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 290/84. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 22 од 12. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1889-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежно-занаетчиската задруга „Пелистер“ Р. О. — Скопје, ул. „Невена Георгиева“ бр. 2.

Задругата е основана со самоуправната спогодба донесена на 1. X. 1983 година.

Основачи на задругата се: Најдовски Ацо, Андреевски Андре, Ковачевиќ Лука, Војовиќ Арсение и Касоски Стојко, сите од Скопје. Основни дејности: изолатерска, стаклорезачка, молеро-фарбарска, браварска, лимарска, столарска, сидаро-фасадерска, покриварска, паркетарска, изработка на ролетни од пластика инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација и инсталатерска дејност за централно греење и уреди за климатазација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата здружените задругари одговараат во висина на задолжителниот влог, кој изнесува 5.000,00 динари, по член.

Лице овластено за застапување е Најдовски Ацо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 22/84. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 214 од 3 III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-584-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, престанокот на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Жеден“, Ц. О. — с. Групчин, тетовско со следните податоци: Досегашната фирма на Основното училиште „Жеден“, Ц. О. — с. Групчин — тетовско, се менува, така што во иднина ќе гласи: Основно училиште „19 Март“, Ц. О. — с. Групчин — тетовско.

Се брише досегашниот застапник Ријан Зејнулаи — привремен управник, а се запишува Ријан Зејнулаи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 214/84. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 196 од 27. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-280-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Забавен парк и детски игралишта „Младост“ — Скопје — Градски парк бб со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Паневски Милорад се запишува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 196/84. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 220 од 14. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1844-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиската производна услужна задруга „Стаклопласт“ Р. О. — Скопје, ул. „157“

бр. 20 со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Балабанов Михаил, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 220/84. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 185 од 14. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Ц. О. — Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бб со следните податоци: Досегашниот застапник д-р Цветко Смилевски, в. д. директор, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 185/84. (124)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 51 од 2. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 672 го запиша во судскиот регистар основањето на Центарот за насочено средно образование — Битола, во основање.

Конституирањето на работната организација ќе се изврши најдоцна до 31. VIII. 1984 година.

Основни дејности: 120122 — средно насочено образование со следните струки:

а) Градежно-геодетска струка:

- сидар-фасадер II и III степен;
- дрводелец-бетонер II и III степен;
- молеро-лакер II и III степен;
- полагаач на подни и полуподни подови II и III степен;
- керамичар — тесар II и III степен и
- градежен техничар IV степен.

б) Рударско-геолошка струка:

- рудар на подземна и површинска експлоатација II и III степен;
- ракувач на рударски машини III степен;
- рударски техничар IV степен;
- геодупчач III степен;
- геолошки техничар IV степен;
- ракувач на машини, кранови и дигалки III степен.

в) Автосообраќајна струка:

- возач на моторно возило III степен;
- кондуктер III степен;
- автомеханичар IV степен.

г) Техничка струка:

- предач II, III и IV степен;
- ткаач II, III и IV степен;
- конфекционер II, III и IV степен;
- полагаач III, IV степен.

д) Кожаро-гумарска и крзнарска струка:

- обработувач на кожа и крзно III степен.

Центарот во правниот промет со трети лица има целосни овластувања, а во однос на одговорноста има целосна одговорност.

Собранието на општината Битола одговара за обврските на Работната организација до нејзиното конституирање, под услов тие да се направени во врска со програмата за работа за основање на Центарот.

Центарот ќе го застапува Колонцовски Бојо, привремен индивидуален работороен орган, со овластување според Одлуката бр. 08-425/1 од 27. I. 1984 година.

Основач на работната организација е Собранието на општината Битола со одлука бр. 08—425/1 од 27. I. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/84. (125)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 83 од 19. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 144 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување РО Работнички универзитет „Вељко Влаховиќ“, Ц. О. — Охрид, со следните податоци: Работничкиот универзитет ќе го застапува Крсте Андоновски, в. д. директор — со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Степаноски Наум.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 83/84. (126)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 72 од 9. III. 1984 година на регистарска влошка бр. 668 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Училишен центар за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп со следните податоци: Училишниот центар ќе го застапува Менка Печијареска, индивидуален работороден орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 72/84. (127)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 32 од 10. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 576-09 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно образование и воспитување „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Горче Петров“ с. Ропово со следните податоци: На Јовановски Петре му престанува овластувањето за застапување на ООЗТ, а на негово место е назначена Бежоска Елица, индивидуален работороден орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 32/84. (128)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 39 од 20. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 667 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Земјоделско-прехранбен тутунски училишен центар „Н. Х. Орде Чопела“, Ц. О. — Прилеп со следните податоци: Работната организација ќе ја застапува Петкоски Веселин, претседател на привремениот одбор, со мандат до една година.

Му престанува овластувањето на Абрашоски Душко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 39/84. (129)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 26 од 6. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 553-04 го запиша во судскиот регистар престанокот со работата поради здружување на ООЗТ — ЦОУ „Борис Кидрич“, с. Крани, со следните податоци: Престана со работа и се брише од судскиот регистар ООЗТ — ЦОУ „Борис Кидрич“, с. Крани во состав на Работната организација Училишен центар „Стив Наумов“ — Ресен, поради здружување кон ООЗТ — ЦОУ „Славејко Арсов“, с. Подмочани, во состав на погоренаведената работна организација, рег. вл. 553-05.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 27/84. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 311 од 27. III. 1984 година на регистарска влошка бр. 3-1583-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на основното образование — Дебар, ул. „Атанасие Илиќ“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вехар Дука, секретар, без ограничување, а се запишува за нов застапник Вело Деловски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 371/84. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 387 од 28. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-4-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување статутарен застапник на Медицински факултет О. Сол. О. — со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје, ООЗТ Институт за радиологија „Скопје“ — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 со следните податоци: Статутарниот застапник Боцевски Благоја е овластен да ја застапува ООЗТ Институт за радиологија „Скопје“ — Скопје, пред судовите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 387/84. (134)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 255 од 22. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-371-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Комбинирана детска установа „23 Август“ Ц. О. — Берово со следните податоци: Досегашниот назив на Комбинираната детска установа „23 Август“, ц. о. — Берово се менува и за понатака ќе гласи: РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „23 Август“, Ц. О. — Берово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 255/83. (135)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 28 од 18. I. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ за водостопанство „Осојница“, Ц. О. — Винаца со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Пеншовски Пане, досегашен директор на ОЗТ за водостопанство „Осојница“, Ц. О. — Винаца, а за директор е именуван Димитровски Кирил Ѓорѓи кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за водостопанство „Осојница“ Ц. О. — Винаца бр. 01-07 од 9. I. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 28/84. (136)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 3 од 7. I. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-460-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Јованов Благој, досегашен секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, а за секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кочани и Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците — Кочани е именуван м-р Николов Николо, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани бр. 0203-420 од 15. XII. 1983 год., одлуката на Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското

осигурување — Кочани бр. 0203-1032 од 19. XII. 1983 год. и одлуката на Собранието на Општинската заедница на старосното осигурување на земјоделците — Кочани бр. 0203-45 од 22. XII. 1984 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 3/84. (137)

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 46 од 14. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-85-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Централно основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — Злетово со следните податоци: и престанува правото за застапување на Алексова Александра, досегашен директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — Злетово, а за индивидуален работоводен орган е именуван Гичев Станко кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Училишниот совет на ЦОУ „Маршал Тито“ ц. о. — Злетово бр. 01-223 од 1. XII. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 46/84. (138)

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет ООЗТ Институт за економика и организација во земјоделството Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставник и асистент и тоа:

1. Избор на еден наставник во сите звања по предметот: Политичка економија.

2. Избор на еден помлад асистент или асистент по предметот: Организација на здружен труд во земјоделството — за поделска насока, со завршен земјоделски факултет — општа, поделска или агро-економска насока.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за економика и организација во земјоделството.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови (во 4 примероци) и по еден примерок од самите трудови.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавување на конкурсот.

Собирот на работните луѓе на РО „Тргокооп“ — Скопје ООЗТ „Кумановопроект“ — Куманово

распишува КОНКУРС

за избор на правен референт на ООЗТ „Кумановопроект“.

Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат ВСС — правен факултет со 4 години работно искуство,

— да поседуваат морално-политички квалитети,

— да не се осудуваат за кривични дела по член 511 од Законот за здружен труд.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса РО „Тргокооп“ ООЗТ „Кумановопроект“ — Куманово — Конкурсна комисија. (288)

Задружниот совет на Монтажно-инсталатерската задруга „Хидровод“, Р. О. — Скопје, врз основа на одлуката бр. 61 од 25. VI. 1984 година

распишува

повторен КОНКУРС

за избор на директор на Задругата

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

а) да биде КВ — водоинсталатер;

б) да има 6 (шест) години работно искуство на соодветно работно место;

в) да поседува морално-политички квалитети и да има организаторски способности;

г) да нема пречки согласно чл. 511 од ЗЗТ.

Повторниот конкурс е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Пријавите со комплетната документација да се доставуваат до МИЗ „Хидровод“ Р. О. — Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 3.

Некомплетните пријави, нема да се земаат во разгледување. (265)

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранијата на општините „Чаир“, „Гази Баба“ и „Кисела Вода“ — Скопје

ОБЈАВУВААТ

ДЕКА ЌЕ ВРШАТ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението.

Комисијата за избор и именување на Собранието на општина Прилеп

ОБЈАВУВА

ДЕКА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД — ПРИЛЕП

Кандидатите кои ги исполнуваат условите предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), пријавите да ги доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општина Прилеп во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, односно заклучно со 30. 07. 1984 година.

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

Бр. 43-1853
5 јули 1984 година
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

СОДРЖИНА

	Страна
364. Одлука за помилување на осудени лица	465
365. Одлука за пропишување мерка за непосредна контрола на цените, давање согласност на тарифи за превоз на патници во автобускиот линиски сообраќај на територијата на СР Македонија — — —	466
366. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина	466
367. Решение за назначување советник на Републичкиот секретар за правосудство —	466
368. Решение за давање согласност за избор на директор на Заводот за водостопанство на СРМ — — — — —	466
369. Решение за разрешување од должност потсекретар во Извршниот совет — шеф на Републичкиот протокол — — —	466
370. Правилник за легитимацијата на општествените правобранители на самоуправањето и нивните заменици — — —	466
371. Правилник за начинот на бројчаното и описното оценување, напредувањето и полагањето испити на учениците во основното воспитание и образование — — —	467
372. Правилник за видовите на пофалбите, наградите и педагошките мерки за учениците во основното воспитание и образование — — — — —	470
373. Правилник за условите за вклучување во предучилишното и основното воспитание и образование за децата и учениците со пречки во психофизичкиот развој и бројот на децата и учениците во групите —	471
374. Календар за организација на учебната година во основните училишта — — —	473
375. Методологија за статистичко следење и објавување на податоците за малото стопанство — — — — —	473
376. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 44/84 од 25 април 1984 година	474
377. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 53/84 од 16 мај 1984 година — —	475
378. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 60/84 од 23 мај 1984 година — —	475

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

250. Одлука за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од порастот на номиналните лични доходи во 1984 година — — — — —	476
251. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1983 година заради утврдување на пензиската основа — — — — —	476
252. Одлука за спроведувањето на пензиско и инвалидско осигурување на југословенските државјани вработени во странство кои не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурување — — — — —	477
253. Одлука за изменување на Одлуката за новиците за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за осигурениците што вршат самостојна или професионална дејност — — —	477
254. Одлука за условите и начинот за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување — — — — —	478
255. Одлука за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1984 година — — — — —	479
256. Упатство за изменување на Упатството за пресметување, уплатување и отстапување на придонесот од доходот — — — — —	481
257. Одлука за ослободување на дел од придонесите што ООЗТ од областа на општествените дејности ќе ги плаќаат во 1984 година за вработувањето — — — — —	481
258. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	481
259. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	481
260. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — —	482
261. Одлука за измена на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура за 1984 година — — — — —	482